

За да се поврзете на eduroam мрежата преку вашиот iPhone или iPod touch, следете ги чекорите зададени во ова упатство.

Најпрво, пристапете до Settings, и вклучете ги поставките Wireless и Wifi. Во менито, ќе се појави листа на достапни мрежи, на која што треба да ја одберете eduroam.



Внесете го вашето корисничко име, во формат [brojNaIndeks@students.finki.ukim.mk](mailto:brojNaIndeks@students.finki.ukim.mk), и вашата лозинка за најава на CAS и електронските студентски сервиси.



Притиснете Асерт за да го прифатите безбедносниот сертификат.



Честитки! Сега сте поврзани на мрежата eduroam. Ви посакуваме пријатно сурфање!

